

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Македонско кредитно биро АД Скопје

31 декември 2024 година

Содржина

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До акционерот на

Македонско кредитно биро АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Македонско кредитно биро АД, Скопје ("Друштвото"), составени од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 29.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Македонско кредитно биро АД, Скопје на 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.



¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се одговорни едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

Скопје, 29 април 2025 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членови не се во партнерство на својо име. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членови. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членови не се агенти на, и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членови.

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	5	2,063	3,160
Нематеријални средства	6	7,143	7,370
		9,206	10,530
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	8	14,216	11,812
Парични средства и парични еквиваленти	9	1,541	4,006
Орочени депозити	10	30,000	20,000
Вложувања кои се чуваат за тргување	11	33,494	22,179
Залиха на материјали		45	12
Побарувања за данок на добивка		-	-
		79,296	58,009
Вкупно средства		88,502	68,539
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	12	7,996	7,996
Резерви		28,756	24,309
Акумулирана добивка		45,995	32,447
		82,747	64,752
Обврски			
Нетековни обврски		-	-
		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	13	3,893	3,206
Обврски за данок на добивка		1,862	581
		5,755	3,787
Вкупно обврски		5,755	3,787
Вкупно капитал и обврски		88,502	68,539

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 25.04.2025 година и се потпишани во негово име од:




 м-р Тони Трајанов
 Главен извршен директор


 Христина Милојевиќ
 Овластен сметководител

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Приходи од извршени услуги	14	104,891	84,672
Приходи од вложувања и камати	15	1,558	983
Останати приходи		3	5
Трошоци за вработени	16	(18,032)	(15,254)
Депрецијација и амортизација	5,6	(3,035)	(3,745)
Останати деловни трошоци	17	(34,376)	(30,819)
Добивка од оперативно работење		51,009	35,842
Финансиски приходи/(расходи)		-	-
Добивка за годината пред оданочување		51,009	35,842
Данок на добивка	18	(5,014)	(3,395)
Добивка за годината		45,995	32,447
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		45,995	32,447
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна и разводнета	19	35,38	24,96

Извештај за промените во капиталот

000 мкд	Акционерски капитал	Законски резерви	Фонд за ризици	Реинвестирана добивка	Добивка/ (загуба) за годината	Вкупно
На 01 јануари 2024 година	7,996	1,605	8,800	13,904	32,447	64,752
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	-	-	(3,408)	(24,592)	(28,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,623	-	(1,623)	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	6,232	(6,232)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	1,623	2,824	(32,447)	(28,000)
Добивка за годината	-	-	-	-	45,995	45,995
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-	45,995	45,995
На 31 декември 2024 година	7,996	1,605	10,423	16,728	45,995	82,747
На 01 јануари 2023 година	7,996	1,605	7,270	10,832	30,602	58,305
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	-	-	(3,068)	(22,932)	(26,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,530	-	(1,530)	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	6,140	(6,140)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	1,530	3,072	(30,602)	(26,000)
Добивка за годината	-	-	-	-	32,447	32,447
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-	32,447	32,447
На 31 декември 2023 година	7,996	1,605	8,800	13,904	32,447	64,752

Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на 31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Оперативни активности			
Добивка за годината пред оданочување		51,009	35,842
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација	5,6	3,035	3,745
Приходи од камати	15	(843)	(371)
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	15	(715)	(612)
Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал		52,486	38,604
<i>Промени во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(2,404)	(2,383)
Залиха на материјали		(33)	33
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		688	(4,406)
		50,737	31,848
(Платен) данок на добивка		(3,733)	(2,525)
Наплатени камати		843	371
Нето парични текови од / (искористени за) оперативни активности		47,847	29,694
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема	5	(257)	(54)
Набавка на нематеријални средства	6	(1,455)	(2,679)
Вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување		(45,200)	(26,620)
Продажба на финансиски средства кои се чуваат за тргување		34,600	48,000
(Вложувања во депозити)/Доспеани депозити во банки		(10,000)	(20,000)
Нето парични текови (искористени за) / од инвестициони активности		(22,312)	(1,353)
Парични текови од финансиски активности			
Исплата на дивиденди		(28,000)	(26,000)
Нето парични текови од финансиски активности		(28,000)	(26,000)
Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти		(2,465)	2,341
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		4,006	1,665
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	9	1,541	4,006

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Македонско кредитно биро АД Скопје ("Друштвото") е Акционерско Друштво со седиште во Скопје, Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е ул. "Даме Груев", бр. 14, Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е основано на 24 декември 2008 година врз основа на посебен Закон за кредитно биро („Сл. весник на РМ" бр.81/08, 24/11, 199/14, 192/15, 83/18 и 122/21). Неговата основна активност е да врши целосно или делумно собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Законот за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Во Македонско кредитно биро се доставуваат податоци кои се однесуваат на обврски по основ на кредити, гаранции, акредитиви, заеми, платежни картички, финансиски лизинг, осигурување, обврски по основ на даноци, обврски за телекомуникациски услуги, обврски за услуги од областа на енергетиката, комунални давачки, такси, придонеси, како и обврски по основ на користење на други услуги.

Друштвото е 100% сопственост на Клириншката Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје ("КИБС"). Акциите на Друштвото не котираат на берза.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 11 лица (2023: 10 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004...272/2024) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 20 декември 2010 година и 107 од 10 август 2011 година). Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни документи како што се издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди на 1 јануари 2009 година.

Сметководствени политики (продолжува)

Основи за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се изготвени според концептот на историска набавна вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти) за тргување, доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход врз основа на претпоставката на принципот на континуитет, се детално опишани во продолжение на оваа белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), која е функционална и известувачка валута на Друштвото. Освен каде што е поинаку наведено, тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

Стандарди кои се објавени, а сепуште не се во примена

На 3 април 2024 година во Службен весник бр. 75 беше објавен Правилникот за водење сметководство, според кој сметководството се води во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти. Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Овој правилник ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, со што со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за водење сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Притоа, Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување, како и Меѓународниот стандард за финансиско известување 9 ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година. Во однос на пак на примената на Меѓународниот стандард за финансиско известување 16 Лизинг, Друштвото идентификуваше еден договор за закуп со проценето просечно преостанато траење на закупот од 62 месеци. Врз основа на прелиминарните пресметки на Друштвото, износот на средствата со право на користење и обврската за закуп се проценети да изнесуваат 8.509.940,00 денари.

Останатите стандарди кои се во примена од 1 јануари 2025 година, нема да имаат значајно влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите во Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
1 ЕУР	61.4950 денари	61.4950 денари

2.3 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулирано резервирање поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентираат како трошок за годината.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се вклучуваат во добивки и загуби во текот на периодот во кој се јавуваат.

Друштвото не пресметува депрецијација на инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Компјутерска опрема	4 години
Останата опрема	4-5 години
Моторни возила	4 години

Методот на депрецијација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се коригираат доколку е соодветно.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во добивки и загуби во периодот кога настануваат.

2.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Амортизација се пресметува со употреба на правопрпорционална метода во период од 6 години. Методот на амортизација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се коригираат доколку е соодветно.

2.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирианиот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирианиот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.6 Финансиски средства

Финансиските средства на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања и финансиски средства кои се чуваат за тргување.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, орочени депозити, како и парични средства и парични еквиваленти.

Финансиски средства кои се чуваат за тргување

Финансиските средства се класифицираат како средство наменето за тргување доколку се стекнуваат со намера да се продадат во краток рок и за кои постои веројатност за остварување добивка во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

Почетно признавање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трансакционите трошоци. Финансиските средства кои се чуваат за тргување почетно се признаваат според нивната набавна вредност и трансакциските трошоци се признаваат во тековните добивки и загуби.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиските средства

Кредитите и побарувањата последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Финансиските средства кои се чуваат за тргување последователно се евидентирани според нивната објективна вредност. Добивките и загубите од промената на објективната вредност на овие средствата се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата. Објективните вредности на котираните вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотиран хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

2.7 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.8 Оштетување на финансиски средства
Средства признаени по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

2.9 Капитал и акумулирани загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Акумулирани загуби / задржани добивки

Акумулираните загуби/задржаните добивки ги вклучуваат загубите/добивките од тековниот и претходните периоди.

(б) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски резерви и фонд за ризици, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на задржаните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на акционерите на Друштвото.

2.10 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот ангажман.

Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски мерени по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски спрема добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Обврските кон добавувачи и останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени

2.11 Тековен и одложен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда.

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок на добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат во сеопфатната добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во останата сеопфатна добивка. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.12 Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.13 Наем

Утврдувањето дали еден договор претставува или содржи наем се базира на суштината на договорот во зависност дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во тековните добивки или загуби по праволинискиот метод во текот на периодот на наемот.

2.14 Надомести за вработените

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. Друштвото исплаќа на вработените краткорочни користи на вработените согласно законската регулатива, како и надоместок за неискористен годишен одмор.

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тримесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.15 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.16 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што следи:

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходите произлегуваат од услуги обезбедени од страна на Друштвото и вклучуваат услуги преку веб сервиси на Друштвото, услуги преку веб апликации на Друштвото, издавање на кориснички извештаи на правни лица и извештаи изготвени врз основа на податоци обезбедени од јавни книги, регистри и други јавно достапни податоци, издавање на извештај за субјектите на податоци кои се физички и правни лица – т. н. Сопствен извештај.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити. Сите трошоци за позајмување кои не се настанати за набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.17 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.18 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитниот ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или учесниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски. Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

	2024 (000 мкд)	2023 (000 мкд)
Евидентирана вредност		
Побарувања од купувачи	13,614	11,129
Парични средства и парични еквиваленти	1,541	4,006
Орочени депозити	30,000	20,000
Вложувања кои се чуваат за тргување	33,494	22,179
	78,649	57,314

3.3 Ликвидносен ризик

Внимателно управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ликвидносен ризик (продолжува)

	Тековни		31 декември 2024	
	за 6 месеци (000 мкд)	6 до 12 месеци (000 мкд)	Не тековни Покасно 1 до 5 години (000 мкд)	Не тековни Покасно од 5 години (000 мкд)
Обврски спрема добавувачи	2,619	-	-	-
	2,619	-	-	-

	Тековни		31 декември 2023	
	за 6 месеци (000 мкд)	6 до 12 месеци (000 мкд)	Не тековни Покасно 1 до 5 години (000 мкд)	Не тековни Покасно од 5 години (000 мкд)
Обврски спрема добавувачи	2,136	-	-	-
	2,136	-	-	-

3.4 Пазарни ризици*Ризик од курсни разлики*

Друштвото се изложува на ризик од курсни разлики при набавки кои се деноминирани во валута различна од Денарот. Девизните средства со кои што работи Друштвото се Евра. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2024	(000 мкд) 2023
Средства		
ЕУР	16	32
Обврски		
ЕУР	-	-

*Анализа на сензитивноста на странски валути
(000 мкд)*

		2024	
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	16	-	-
Добивка / (Загуба)	16	-	-
		2023	
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	32	-	-
Добивка / (Загуба)	32	-	-

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/ зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1%.

Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2024 (000 мкд)	2023 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи	13,614	11,129
Парични средства и парични еквиваленти	1,541	4,006
Вложувања кои се чуваат за тргување	33,494	22,179
	48,649	37,314
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Орочени депозити	30,000	20,000
	30,000	20,000
<i>Со променлива каматна стапка</i>	-	-
	78,649	57,314
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	2,619	2,136
	2,619	2,136
<i>Со фиксна каматна стапка</i>	-	-
	2,619	2,136

Анализа на сензитивноста на каматни стапки
(000 мкд)

	Нето износ	2%	2024 (2%)
Со променлива каматна стапка	-	-	-
	Нето износ	2%	2023 (2%)
Со променлива каматна стапка	-	-	-

Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.5 Оперативен ризик

Друштвото е изложено на останати ризици кои се дефинирани како оперативни ризици. Овие ризици се поврзани со недостатоци или грешки во внатрешните процеси, системи или човечки грешки кои се јавуваат како резултат на надворешни случувања.

3.6 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенифиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

3.7 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.7.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три групи според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2024 (000 мкд) Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	33,494	-	33,494
2023 (000 мкд) Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	22,179	-	22,179

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се состојат од удели во домашен инвестициски паричен фонд. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на достапни податоци за набљудување на вредноста на средствата на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Управување со финансиски ризици (продолжува)

Проценка на објективната вредност (продолжува)

3.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	(000 мкд) 2024	(000 мкд) 2023	(000 мкд) 2024	(000 мкд) 2023
Средства				
Побарувања од купувачи	13,614	11,129	13,614	11,129
Парични средства и еквиваленти	1,541	4,006	1,541	4,006
Орочени депозити	30,000	20,000	30,000	20,000
Вкупни средства	45,155	35,135	45,155	35,135
Обврски				
Обврски спрема добавувачи	2,619	2,136	2,619	2,136
Вкупни обврски	2,619	2,136	2,619	2,136

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност, намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за депрецијација и амортизација на материјалните и на нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се: предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење методи на сегашна вредност и модели врз основа на параметри кои се достапни. Каде што е можно, Друштвото ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти и со реалните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите.

Друштвото ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар, всушност, ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

5 Недвижности и опрема

	Возила	Опрема	Мебел	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2023 година	3,726	2,421	1,368	7,515
Зголемувања	-	54	-	54
Намалување	-	(349)	-	(349)
Отпис	(451)	(49)	-	(500)
На 31 декември 2023 година/				
1 јануари 2024 година	3,275	2,077	1,368	6,720
Зголемувања	-	257	-	257
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	(102)	-	(102)
На 31 декември 2024 година	3,275	2,232	1,368	6,875
Акумулирана депрецијација				
На 1 јануари 2023 година	587	1,605	767	2,959
Депрецијација за годината	819	372	259	1,450
Намалување	-	(349)	-	(349)
Отпис	(451)	(49)	-	(500)
На 1 јануари 2024 година	955	1,579	1026	3,560
Депрецијација за годината	819	276	259	1,354
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	(102)	-	(102)
На 31 декември 2024 година	1,774	1,753	1,285	4,812
Нето евидентирана вредност				
На 1 јануари 2023	3,139	816	601	4,556
На 31 декември 2023	2,320	498	342	3,160
На 31 декември 2024	1,501	479	83	2,063

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

6 Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2023 година	12,834	12,834
Зголемувања	2,679	2,679
На 31 декември 2023 година/ 1 јануари 2024 година	15,513	15,513
Зголемувања	1,455	1,455
На 31 декември 2024 година	16,968	16,968
Акумулирана амортизација		
На 1 јануари 2023 година	5,848	5,848
Амортизација за годината	2,295	2,295
На 31 декември 2023 година/ 1 јануари 2024 година	8,143	8,143
Амортизација за годината	1,682	1,682
На 31 декември 2024 година	9,825	9,825
Нето евидентирана вредност		
На 1 јануари 2023 година	6,986	6,986
На 31 декември 2023 година	7,370	7,370
На 31 декември 2024 година	7,143	7,143

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема товари врз своите нематеријални средства.

7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Кредити и побарувања	Објективна вредност преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2024			
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	33,494	33,494
Орочени депозити	30,000	-	30,000
Побарувања од купувачи	13,614	-	13,614
Парични средства и парични еквиваленти	1,541	-	1,541
	45,155	33,494	78,649
Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност			
Вкупно			
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски спрема добавувачи		2,619	2,619
		2,619	2,619

	Кредити и побарувања	Објективна вредност преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2023			
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	22,179	22,179
Орочени депозити	20,000	-	20,000
Побарувања од купувачи	11,129	-	11,129
Парични средства и парични еквиваленти	4,006	-	4,006
	35,135	22,179	57,314
Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност			
Вкупно			
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски спрема добавувачи		2,136	2,136
		2,136	2,136

8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2024	2023
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	13,613	11,124
Странски купувачи	1	5
	13,614	11,129
Останати тековни побарувања		
Побарувања за дадени аванси	308	374
Однапред платени трошоци	294	309
	602	683
	14,216	11,812

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура на побарувањата

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
Недостасани	10,661	9,266
Достасани, но неоштетени	-	-
До 30 дена	2,529	1,681
Од 1 - 3 месеци	424	180
Од 3 - 6 месеци	-	2
Од 6 - 12 месеци	-	-
Над 1 година	-	-
Достасани и оштетени	-	-
Вкупно доспеани, неоштетени	2,953	1,863
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-
	13,614	11,129

9 Парични средства и парични еквиваленти

	2024	2023
Денарски сметки кај домашни банки	1,505	3,962
Девизни сметки кај домашни банки	21	27
Готовина во благајна	15	17
	1,541	4,006

10 Орочени депозити

	2024	2023
Краткорочни депозити во домашни банки	30,000	20,000
	30,000	20,000

Краткорочните депозитите во домашни банки се орочени на период од 12 месеци со каматна стапка од 2,4% до 2,6% годишно. Друштвото оствари приход во вкупен износ од 843 илјади денари (2023: 371 илјади денари) (Белешка 15).

11 Вложувања кои се чуваат за тргување

	2024	2023
КБ Публикум Паричен - Отворен инвестициски фонд	33,494	22,179
	33,494	22,179

Во текот на 2024 година, Друштвото пласираше дел од своите слободни парични средства во вложувања кои се чуваат за тргување. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2024 година изнесуваше 33,494 илјади денари (2023: 22,179 илјади денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондот на тој датум.

Во текот на 2024 година, од промена на објективната вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување Друштвото оствари приход во вкупен износ од 715 илјади денари (2023: 612 илјади денари) (Белешка 15).

12 Капитал**Акционерски капитал**

На 31 декември 2024 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 7,996 илјади денари (2023: 7,996 илјади денари). Истиот е поделен на 1,300 (2023: 1,300) запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од Еур 100 по акција.

Единствен сопственик на Друштвото е Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје (КИБС).

Резерви**Законски резерви**

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива. Истите последователно можат да бидат зголемени со распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива, резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Фонд за ризици од работењето

Согласно Статутот на Друштвото, Друштвото пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината како фонд за покривање на ризиците од работењето. Средствата од фондот се употребуваат согласно Правилник донесен од раководството.

Реинвестирана добивка

Реинвестираната добивка е добивката остварена со годишна сметка од претходната година која по пат на распределба е издвоена за инвестиции и која во наредната година е вложена за инвестициски вложувања од добивката за развојни цели. Согласно законската регулатива Друштвото издвојува средства за реинвестирање во материјални средства (компјутерска опрема) и нематеријални средства (компјутерски софтвер и лиценци). Делот од реинвестираната добивка кој е издвоен од претходната година, а не е искористен за инвестиции, се распределува за исплата на дивиденда.

Дивиденди

Во текот на 2024 и 2023 година следниве дивиденди во паричен облик беа предложени од Одборот на директори на Друштвото и одобрени од Собранието на акционери. На крајот на годината, Друштвото нема прикажано обврски по овој основ во Извештајот за финансиската состојба.

	2024	2023
Дивиденда во паричен облик	28,000	26,000
	28,000	26,000

13 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

	2024	2023
Добавувачи		
Странски добавувачи	-	-
Обврски спрема поврзани страни (Белешка 21)	2,093	1,813
Домашни добавувачи	526	323
Останати тековни обврски		
Обврски за ДДВ и останати обврски	1,274	1,070
Вкупно тековни обврски	3,893	3,206

14 Приходи од извршени услуги

	2024	2023
Приходи од продажба	104,891	84,672
	104,891	84,672

Приходите од продажба во износ од 104,891 илјади денари (2023: 84,672 илјади денари) се однесуваат на приходи од услуги - обработка на податоци.

15 Приходи од вложувања и камати

	2024	2023
Добивка од промените на објективна вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување (Белешка 11)	715	612
Приходи од камати (Белешка 10)	843	371
	1,558	983

16 Трошоци за вработени

	2024	2023
Нето плати	11,284	9,746
Даноци и придонеси	5,952	5,128
Останати расходи за вработените	796	380
	18,032	15,254

17 Останати деловни трошоци

	2024	2023
Услуги од КИБС за обработка на податоци, одржување на техничко и софтверско решение за работа, сертификати и издавање на извештаи	21,617	17,327
Трошоци за услуги	4,184	4,844
Трошоци за репрезентација и маркетинг	2,153	2,049
Трошоци за наемнина	1,846	1,847
Интелектуални услуги	1,290	1,215
Телекомуникациски услуги	530	481
Трошоци за лиценци	659	644
Надоместоци за членовите на Одборот на директори	413	400
Потрошен материјал	718	670
Транспортни трошоци	178	210
Трошоци за одржување	133	112
Останати трошоци	655	1,020
	34,376	30,819

18 Данок на добивка

	2024	2023
Тековен данок на добивка	5,014	3,395
Одложен данок на добивка	-	-
	5,014	3,395

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година:

	2024	2023
Добивка пред оданочување	51,009	35,841
Непризнаени расходи за даночни цели	810	840
Реинвестирана добивка	(1,678)	(2,732)
	50,140	33,949
Данок на добивка по стапка од 10% (2023: 10%)	5,014	3,395
Данок на добивка по намалување	5,014	3,395
Ефективна даночна стапка	9,83%	9,47%

19 Заработувачка по акција**Основна**

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Друштвото.

	2024	2023
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	45,995	32,447
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1,300	1,300
Основна и разводнета заработувачка по акција (денари по акција)	35,38	24,96

20 Неизвесни и превземени обврски**Судски спорови**

Со состојба на 31 декември 2024 година, нема судски постапки покренати против Друштвото (2023: нема).

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

21 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година.

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти. Овие трансакции се извршуваат во нормален тек на работење и нивната вредност не се разликува значително од условите кои преовладуваат во пазарните трансакции.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2024				
КИБС АД Скопје – Матично друштво	-	2,093	-	21,617
	-	2,093	-	21,617
2023				
КИБС АД Скопје – Матично друштво	-	1,813	-	18,060
	-	1,813	-	18,060
<i>Исплатени дивиденди</i>		2024		2023
КИБС АД Скопје		28,000		26,000
		28,000		26,000
<i>Надградба на софтвер</i>		2024		2023
КИБС АД Скопје		1,455		2,679
		1,455		2,679
Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Друштвото, се како што следува:		2024		2023
Краткорочни користи за клучниот раководен кадар		6,186		5,502
		6,186		5,502

22 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту настани кои бараат дополнително обелоденување во финансиските извештаи.